

20140471400

## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со членот 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012 16/2013, 91/2013 и 187/2013) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 2014 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2012 и 176/2013), во членот 10 се додаваат нови става 2 и 3 кои гласат:

„Избраните лекари кои се исплаќаат согласно член 9 став 2 односно кога износот на вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот во руралното подрачје е помал од 1800 поени, истите не се обврзани да ги реализираат превентивни мерки и активности (цели) од член 11 алинеја 1.

Избраните лекари кои се исплаќаат согласно член 9 став 3 односно кога износот на вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот во руралното подрачје е поголем од 1800 поени, истите се обврзани да ги реализираат превентивни мерки и активности (цели).“

Ставот 2 станува став 4.

#### Член 2

Ставот 2 на членот 11 се менува и гласи:

„Здравствената установа доставува периодични извештаи за извршени активности за исполнување на целите и истите се контролираат еднаш годишно.“

Во ставот 3 на членот 11 зборовите „во дадениот квартал“ се бришат.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2014/3  
3 февруари 2014  
Скопје

Управен одбор  
Заменик на претседателот,  
Ангел Митевски, с.р.